

16. ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС И ТРЕТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПОЛОЖБАТА И ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Судбината на Република Македонија е нераскинливо поврзана со судбината на Македонците во соседните земји и надвор од нејзините граници. Но, за жал, во изминатата деценија ипол нашава држава не покажа доволна загриженост за нејзиното малцинство кое живее надвор од границите на својата матична држава. Потезите кои досега ги правела државните функционери личат на тоа дека нашава држава како повеќе да сака да се откаже од Македонците на Балканот и

нас. Како држава треба еднаш засекогаш да престанеме постојано да правиме некакви отстапки и во интерес на некакви добрососедски односи да се откажуваме од Македонците и од борбата за македонската кауза. Да му ставиме крај на македонскиот синдром на самоуништување, духовно и културно да се обединиме и да станеме народ за почит, а не за презир и потсмев. Да им ги олесниме бирократските процедури на Македонците од прекуокеанските земји за да можат да инвестираат во

матичната држава, да го вратиме законското решение за безусловно издавање македонски државјанства за сите Македонци по потекло во светот и да им овозможиме да го остваруваат своето избирачко право во дипломатско-конзуларните претставништва. Имајќи предвид дека од РМ од 1990 година се иселени 300.000 Македонци, претежно млади и образовани, а претходно од 1945 до 1990 година се иселени 500.000 Македонци, на нашава држава и е потребна законска регулатива со најпо-

властени услови за вложување и стопанисување за да се овозможи репатријација на Македонците на своите родни огништа и искоренување на сиромаштијата, невработеноста, организираниот криминал и корупцијата, како повод за елиминација на емиграцијата.

ЛУЛКА НА ХРИСТИЈАНСТВОТО

Непобитен историски факт е дека македонската цивилизација е основа на нова Европа и на современиот културен

ШТО ЗА МАЛЦИНСТВАТА В ТОА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО

пошироко, отколку да им посвети поголемо внимание. Најдобар доказ за тоа во каква ситуација се Македонците од соседството се нивните изјави кои говорат за непризнавање то на нивните права како малцинство според сите меѓународни документи. И покрај многубројните дискусии на оваа тема и покрај апелите за помош, државата не мрднува со малиот прст. Сè она што во форма на македонско здружение постои надвор од Ма-



■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

кедонија е заслуга на тамошните Македонци, кои на секаков можен начин се трудат да ги зачуваат македонските корени.

Иако Македонија не им е многу омилена на соседите, а нивните аспирации кон македонската држава, име, нација, црква, нè следат со векови наназад, сепак вината за сè ова што ни се случува треба да ја бараме, пред сè, во самите

Македонија мора да води повеќе грижа за својот народ надвор од границите на државата. Од новото Собрание и Влада се бара неотстапување од името Македонија во спорот со Атина, безусловно обележување на македонско-српската граница во делот на Косово, поголемо внимание за Македонците со исламска вероисповест, но и на сите Македонци по потекло безусловно да им се издаде државјанство.

глобализам, а Македонија е лулка на христијанството во Европа. Имајќи го предвид фактот што прашањето за името на Македонија дефинитивно е затворено со задолжителната одлука на референдумот од 8 септември 1991 година, кога Македонците гласаа за самостојна и суверена држава Македонија без додавки и придавки, и тоа што името на државата е историско, неприкосновено, неотуѓиво и трајно непроменливо и апсолвирано право на македонскиот народ,

Македонците од сите делови на Македонија и пошироко собрани овде во Скопје, на 16. Генерално собрание на Светскиот македонски конгрес и Третата балканска конференција за положбата и правата на Македонците, во усвоената Резолуција од новото Собрание и Владата на РМ побараа: воспоставување на принципот на реципроцитет во билатералните односи на Македонија, македонската Влада да склучи договор за траен мир и добрососедство со Грција, што ќе ја замени Времената согласност од 1995 година, во кој ќе се уредат прашањата за името, границата, имотните и други права на Македонците од Егејскиот дел на Македонија... Македонската Влада да ги пре-



буска линија Корча-Пустец-Стење-Ресен-Битола, 24-часовен режим на граничниот премин Стење-Горица, најбрзо отворање на граничниот премин Џемиште-Требишта, забрзан курс за учители по македонски

јави и натаму не е на задоволително ниво, велат Македонците кои живеат надвор од матичната држава и потенцираат дека само преку политичко дејствување тие можат да влезат во системот на институциите.

што за малцинствата во Македонија, тоа за Македонците во соседните земји на Републиката", рече Тодор Петров.

Малку повеќе внимание треба да се посвети и на обединувањето на Македонците. Затоа се препорачува конституирање на органите на Заедницата на Македонците во Бугарија формирана на 21 март 2003 година, како работна заедница за меѓусебна размена на информации, соработка и координација меѓу тамошните македонски организации. Се обесхрабруваат иницијативите за формирање паралелни македонски здруженија и центри во исти населени места наспроти Заедницата на Македонците во Србија. Се реанимира формирањето на Горанската заедница во Драгаш на Косово и културно-информативниот центар Гора во Драгаш, како и реанимирање на иницијативата за формирање културна заедница на Македонците во Република Турција и обединување на сите македонски организации во Република Турција. Се поддржува воспоставувањето на една и единствена легална и легитимна македонска православна епархија за Австралија и се апелира до сите инволвирани страни - Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква, односно надлежниот архијереј и македонските православни црковни општини во Австралија - на постигнување трајно и општо-прифатливо решение за надминување на сите недоразбирања и отворени прашања.

Ова 16. Генерално собрание на Светскиот македонски конгрес и Третата балканска конференција за положбата и правата на Македонците утврди препорака Владата и Собранието на РМ да го номинираат д-р Игор Јанев за кандидат за претседател на Генералното собрание на ОН од РМ. На ова Генерално собрание имаше претставници од Албанија, Бугарија, Грција, Србија, Хрватска, Словенија, Турција и Австралија. Во рамките на оваа средба меѓу Македонците, на гробот на Гоце Делчев во МПЦ "Свети Спас" на Калето во Скопје беше одржана и панихида за сите загинати и упокоени знајни и незнајни јунаци и борци за слободата и обединувањето на Македонија.

О МАКЕДОНИЈА, СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ!

кине разговорите за името на државата со Владата во Атина и безусловно да го воспостави името Македонија со можност за употреба на уставната референца Република, во сите меѓународни органи и организации и во сите билатерални односи без исклучок.

Македонската власт треба да покаже и поголема грижа за Македонците со исламска вероисповест, затоа што и тие го сочинуваат македонското јадро. Потребна е национална стратегија за развој на регионите каде што живее ова население, а државата треба и да го спречи нивното асимилирање во Албанци и Турци преку исламот и образованието.

Познато ни е дека соседните држави многу малку или воопшто не инвестираат во оние делови каде што живеат Македонците. Затоа, учесниците на Третата балканска конференција за положбата и правата на Македонците побараа Владата да помогне во реализацијата на неколку проекти, како што е асфалтирање на патот Стење-Пустец, доизградба на македонската православна црква "Свети Архангел Михаил" во Пустец, редовна авто-

јазик во Голо Брдо и Гора, 24-часовен режим на граничниот премин Стрезимир-Рестелица како меѓународен и настава на македонски јазик во Гора на Косово.

Македонците од соседството побараа и помош за отворање македонски културно-информативни центри во Солун и Атина, во Тирана и Корча, во Анкара и Истанбул, во Драгаш на Косово, помош за радиостаницата на македонски јазик во Лерин, Тирана, Благоевград и Белград, учебници и литература на македонски јазик за учениците Македонци во Албанија, Бугарија, Грција, Србија и Турција, во Гора на Косово, во Европа, Америка, Канада и Австралија. Го поздравива формирањето на меѓународната организација Македонска интернационала чија цел е обединување, координација и соработка на македонските партии во светот, и партиите со друг предзнак, кои преферираат кон нејзините цели и задачи.

ПОЛИТИЧКА БОРБА

Состојбата на македонското малцинство во соседните др-

"Само со политичка борба можеме да ги оствариме тие права како Македонци. Немаме права на вероисповест, немаме права на школување, немаме права на култура, ги немаме правата кои ги имаат другите национални малцинства", изјави Драган Велковски од Демократска партија на Македонците во Србија.

"Сакаме да се доближиме до политичкиот живот во Албанија и преку партијата да влеземе во институциите на системот, бидејќи во моментовние Македонците сме отфрлени од сите институции на системот", вели Едмонд Темелко, Организација за заштита на правата на Македонците во Албанија "Друштво Преспан".

Според првиот човек на СМК, Тодор Петров, треба да се зајакне поддршката на Македонците во дијаспората, бидејќи и тие се подготвени да ги помогнат на државата.

Од соседството, пак, се бара реципроцитет во почитувањето на правата на Македонците.

"Македонците во светот од својата матична држава Македонија бараат да го воспостави принципот на реципроцитет -